

Лист со податоци за безбедност НИТРО УНИВЕРЗАЛЕН РАЗРЕДУВАЧ








Безбедносни податоци од 16/5/2024, верзија 5

ДЕЛ 1: Идентификација на супстанцијата/мешавината и на компанијата/претпријатието

- 1.1. Идентификатор на производот
Идентификација на мешавината:
Трговско име: НИТРО УНИВЕРЗАЛЕН РАЗРЕДУВАЧ
Трговски код: VMD2013
- 1.2. Релевантни идентификувани употреби на супстанцијата или мешавината и употреби кои се препорачани против
Опис/употреба: Растворувач
- 1.3. Детали за снабдувачот на безбедносниот лист
Компанија:
Вурт Македонија дооел, ул. Борис Трајковски бр. 37, 1000 Скопје
Телефон: +389 2 27 28 080
contact@wurth.com.mk
- 1.4. Телефонски број за итни случаи 112
Универзитетска клиника за токсикологија
Амбуланта 3147-635

ДЕЛ 2: Идентификација на опасностите

- 2.1. Класификација на супстанцијата или мешавината
Регулаторни критериуми 1272/2008 на ЕК (CLP):
 -  Опасност, Флам. Liq. 2, Лесно запалива течност и пареа.
 -  Предупредување, акутен токсикс. 4, Штетно ако се проголта.
 -  Предупредување, ирит на кожата. 2. Предизвикува иритација на кожата.
 -  Предупредување, иритација на окото. 2. Предизвикува сериозна иритација на очите.
 -  Предупредување, STOT SE 2, може да предизвика оштетување на органите.

Негативни физичко-хемиски, влијанија врз здравјето на луѓето и животната средина:

Нема други опасности

- 2.2. Означени елементи
Пиктограми за опасност:



Опасност

Изјави за опасност:

- H225 Лесно запалива течност и пареа.
- H302 Штетно ако се проголта.
- H315 предизвикува иритација на кожата.

Лист со податоци за безбедност

НИТРО УНИВЕРЗАЛЕН РАЗРЕДУВАЧ

H319 предизвикува сериозна иритација на очите.
H336 Може да предизвика поспаност или вртоглавица.
H371 може да предизвика оштетување на органите.

Изјави за претпазливост:

P102 Да се чува надвор од дофат на деца.
P210 Чувајте подалеку од топлина, топли површини, искри, отворен пламен и други извори на палење. Забрането е пушење.
P233 Чувајте контејнерот цврсто затворен.
P240 Контејнер за земја и обврзници и опрема за прием.
P241 Употреба на експлозивна електрична/вентилациона/осветлувачка опрема.
P242 Користете алатки кои не предизвикуваат искри.
P243 Преземање мерки за спречување на статични празнења.
P260 Не дишете прашина/гас/гас/магла/пара/спреј.
P270 Не јадејте, не пијте и не пушете кога го користите овој производ.
P280 Носете заштитни ракавици/заштитна облека/заштита за очи/заштита на лицето/заштита на слухот.
P301+P312 АКО ПРОГОЛТАТЕ: Повикајте ЦЕНТАР ЗА ОТРОВИ/ДОКТОР ако не се чувствувате добро.
P302+P352 НА КОЖА: Измијте со многу вода.
P303+P361+P353 АКО Е НА КОЖАТА (или косата): Веднаш ја соблечете целата загадена облека. Исплакнете кожата со вода или туш.
P305+P351+P338 АКО Е ВО ОЧИТЕ: Исплакнете внимателно со вода неколку минути. Отстранете контактни леќи, ако се присутни и лесно се прави.
P308+P311 АКО сте изложени или загрижени: Повикајте лекар во центарот за отрови.
P330 Исплакнување на устата.
P332+P313 Ако се појави иритација на кожата: Побарајте лекарска помош.
P337+P313 Ако иритацијата на очите продолжува: Побарајте лекарска помош.
P362+P364 Отстранете загадена облека и ја перете пред повторна употреба.
P370+P378 Во случај на пожар: Употреби ... да се изгаснат.
P403+P235 Чувајте на добро проветриво место. Чувај ладно.
P405 Продавницата е заклучена.
P501 Отстранување на содржината/контејнерот во согласност со важечките прописи.

Посебни одредби:

Нема

Содржи

метил ацетат
метанол

Посебни одредби според Анексот XVII од REACH и последователните амандмани:

Нема

2.3. Други опасности

Нема PBT, vPvB или ендокрини нарушители во концентрација $\geq 0,1\%$

Други опасности:

Нема други опасности

ДЕЛ 3: Состав/информации за состојките

3.1. Супстанции

Н.А.

















3.2. Мешавини

Опасни компоненти во смисла на CLP регулативата и поврзаната класификација:

Колку	Име	Идентификација. Број	Класификација
-------	-----	----------------------	---------------

Лист со податоци за безбедност

НИТРО УНИВЕРЗАЛЕН РАЗРЕДУВАЧ

>= 70% - < 80%	метил ацетат	Индекс број: 607-021-00-X КАС: 79-20-9 ЕК: 201-185-2 Nr. Рег.: 01- 2119459211- 47-XXXX	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  3.3/2 Ирит. 2 H319  3.8/3 STOT SE 3 H336 EUN066
>= 10% - < 12,5%	Ксилен	Индекс број: 601-022-00-9 КАС: 1330-20-7 ЕК: 215-535-7 Nr. Рег.: 01- 2119488216- 32-XXXX	 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226  3.2/2 Ирит на кожата. 2 H315  3.1/4/Дермален акутен токс. 4 H312  3.1/4/Инхалативен акутен токс. 4 H332
>= 7% - < 10%	метанол	Индекс број: 603-001-00-X КАС: 67-56-1 ЕК: 200-659-6 Nr. Рег.: 01- 2119433307- 44-XXXX	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  3.8/1 STOT SE 1 H370  3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301  3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311  3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331 Специфични концентрациски граници: C >= 10%: STOT SE 1 H370 3% <= C < 10%: STOT SE 2 H371
>= 3% - < 5%	2-бутоксietанол; етилен гликол монобутил етер	Индекс број: 603-014-00-0 КАС: 111-76-2 ЕК: 203-905-0 Nr. Рег.: 01- 2119475108- 36-XXXX	 4 H332  3.1/4/Орален акутен токс. 4 H302  3.2/2 Ирит на кожата. 2 H315  3.3/2 Ирит на окото. 2 H319 Проценка на акутна токсичност: ATE - Орално 1200 mg/kg bw

ДЕЛ 4: Мерки за прва помош

4.1. Опис на мерките за прва помош

Во случај на контакт со кожата:

Веднаш ја соблечете целата загадена облека.

Отстранете загадената облека веднаш и отстранете безбедно.

По контактот со кожата, веднаш се измијте со сапун и многу вода.

Во случај на контакт со очи:

По контакт со очите, исплакнете со вода со отворени очни капаци доволно време, а

потоа веднаш се консултирајте со офталмолог.

Заштита на неповреденото око.

Во случај на голтање:

Не давајте ништо за јадење или пиење.

Во случај на вдишување:

Отстранете жртвата на свеж воздух и чувајте топло и мирување.

4.2. Најважни симптоми и ефекти, акутни и одложени

Нема

4.3. Индикација за итна медицинска помош и потребен посебен третман

Лист со податоци за безбедност

НИТРО УНИВЕРЗАЛЕН РАЗРЕДУВАЧ

Во случај на несреќа или лоша состојба, веднаш побарајте лекарска помош (покажи упатства за употреба или безбедносни листови ако е можно).

Третман:

Нема

ДЕЛ 5: Противпожарни мерки

5.1. Средства за гаснење

Соодветни средства за гаснење:

Во случај на пожар: Користите CO₂ или хемиски апарат за гаснење на пожар.

Средства за гаснење кои не смеат да се користат од безбедносни причини:

Ниту еден посебно.

5.2. Посебни опасности кои произлегуваат од супстанцијата или мешавината

Не вдишувајте експлозија и гасови од согорување.

При горењето се создава тежок чад.

5.3. Совети за пожарникарите

Користете соодветни апарати за дишење.

Одделно се собира загадена вода за гаснење на пожар. Ова не смее да се испушта во канализацијата.

Ако тоа може да се направи безбедно, преместете неоштетени контејнери од непосредната опасна зона.

ДЕЛ 6: Мерки за случајно ослободување

6.1. Лични мерки на претпазливост, заштитна опрема и итни процедури

Носете лична заштитна опрема.

Отстранете ги сите извори на палење.

Отстранете луѓе на безбедно место.

Видете заштитни мерки под точки 7 и 8.

6.2. Мерки на претпазливост на животната средина

Не дозволувајте да влезе во почвата. Не дозволувајте да влезете во површинските води или канализацијата.

Задржете загадена вода за миене и ја фрлите.

Во случај на испуштање на гас или на влез во водните патишта, почвата или канализацијата, да ги информираат одговорните власти.

Соодветен материјал за земање: апсорбирачки материјал, органски, песок

6.3. Методи и материјали за задржување и чистење

Измијте со многу вода.

6.4. Упатување на други делови

Видете исто така дел 8 и 13

ДЕЛ 7: Ракување и складирање

7.1. Мерки на претпазливост за безбедно ракување

Избегнувајте контакт со кожата и очите, вдишување на пареа и магла.

Не користете празен контејнер пред да се исчисти.

Пред да ги извршите операциите за трансфер, уверете се дека нема некомпатибилни остатоци од материјал во контејнерите.

Видете дел 8 за препорачаната заштитна опрема.

Совети за општа професионална хигиена:

Загадената облека треба да се смени пред да влезе во местата за јадење.

Не јадете и не пијте додека работите.

7.2. Услови за безбедно складирање, вклучувајќи ги и сите некомпатибилности

Секогаш се чува на добро проветриво место.

Чувајте на температура под 20 °C. Чувајте подалеку од незаштитен пламен и извори на топлина. Избегнувајте директно изложување на сончева светлина.

Лист со податоци за безбедност

НИТРО УНИВЕРЗАЛЕН РАЗРЕДУВАЧ

Чувајте подалеку од пламен, искри и извори на топлина. Избегнувајте директно изложување на сончева светлина.

Избегнувајте акумулирање на електростатски полнеж.

Да се чува подалеку од храна, пијалоци и храна.

Некомпатибилни материјали:

Ниту еден посебно.

Инструкции во врска со просториите за складирање:

Ладно и соодветно вентилирано.

Безбедносни електричен систем.

7.3. Специфична крајна употреба

Ниту еден посебно

ДЕЛ 8: Контрола на изложеноста/лична заштита

8.1. Контролни параметри

метил ацетат - CAS: 79-20-9

ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 250 ppm - Белешки: Главоболка, вртоглавица, гадење, очна брана (дегенерација на ганглијските клетки во мрежницата)

ксилен - CAS: 1330-20-7

EU - TWA(8h): 221 mg/m³, 50 ppm - STEL: 442 mg/m³, 100 ppm - Notes: Кожа
ACGIH - TWA(8h): 20 ppm - Белешки: A4, BEI - URT и irr на окото; хематолошки
EFF; Оштетување на ЦНС

метанол - CAS: 67-56-1

EU - TWA(8h): 260 mg/m³, 200 ppm - Белешки: Кожа
ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 250 ppm - Белешки: Кожа, BEI - Главоболка,
вртоглавица, гадење

2-бутоксиетанол; етилен гликол монобутил етер - CAS: 111-76-2

EU - TWA(8h): 98 mg/m³, 20 ppm - STEL: 246 mg/m³, 50 ppm - Notes: Кожа
ACGIH - TWA(8h): 20 ppm - Белешки: A3, BEI - Око и URT irr

Гранични вредности на изложеност на DNEL

Н.А.

Гранични вредности на изложеноста на PNEC

Н.А.

8.2. Контрола на изложеноста

Заштита на очите:

Користете блиски заштитни очила, не користете леќи за очи.

Заштита на кожата:

Носете облека која обезбедува сеопфатна заштита на кожата, на пр. памук, гума, ПВЦ или витон.

Заштита за рацете:

Користете заштитни ракавици кои обезбедуваат сеопфатна заштита, на пр. ПВЦ, неопрен или гума.

Заштита на дишењето:

Користете соодветна заштитна респираторна опрема.

Термички опасности:

Нема

Контрола на изложеноста на животната средина:

Нема

Соодветни инженерски контроли:

Нема

ДЕЛ 9: Физички и хемиски својства

9.1. Информации за основните физички и хемиски својства

Својства	Вредност
----------	----------

Лист со податоци за безбедност НИТРО УНИВЕРЗАЛЕН РАЗРЕДУВАЧ

Физичка состојба:	Течен безбојен
Боја:	Н.А.
Мирис:	Н.А.
Точка на топење/точка на мрзнење:	Н.А.
Точка на вриење или почетна точка на вриење и опсег на вриење:	Н.А.
Запаливо:	Н.А.
Долна и горна граница на експлозија:	Н.А.
Жариште:	< 23 °C
Температура на самозапалување:	Н.А.
Температура на распаѓање:	Н.А.
pH:	Н.А.
Кинематичка вискозност:	Н.А.
Растворливост во вода:	Нерастворли в
Растворливост во масло:	Вкупно
Коефициент на поделба n-октанол/вода (log вредност):	Н.А.
Притисок на пареата:	Н.А.
Густина и/или релативна густина:	0,88 гр/мл с.са
Релативна густина на пареа:	Н.А.

Карактеристики на честичките:

Големина на честичка:	Н.А.
-----------------------	------

9.2. Други информации

VOC (Direttiva 1993/13/CE): 100,00% - 849,49 г/литро
ЛОС (карбонио испарлив): 52,05% - 472,34 г/литро

ДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Може да предизвика опасни реакции

10.2. Хемиска стабилност

Може да предизвика опасни реакции

10.3. Можност за опасни реакции

Може да генерира запаливи гасови при контакт со елементарни метали (алкали и алкални земји), нитриди и моќни редуцирачки агенци.

Може да се запали при контакт со оксидирачки минерални киселини и моќни оксидирачки агенци.

10.4. Услови кои треба да се избегнат

Избегнувајте акумулирање на електростатски полнеж.

10.5. Некомпатибилни материјали

Избегнувајте контакт со запаливи материјали. Производот може да се запали.

Лист со податоци за безбедност

НИТРО УНИВЕРЗАЛЕН РАЗРЕДУВАЧ

10.6. Опасни производи од распаѓање
Нема.

ДЕЛ 11: Токсиколошки информации

11.1. Информации за класите на опасност како што е дефинирано во Регулатива (ЕЗ) No 1272/2008

Токсиколошки информации за производот:
Н.А.

Токсиколошки информации за главните супстанции кои се наоѓаат во производот:

2-бутоксietанол; етилен гликол монобутил етер - CAS: 111-76-2

а) акутна токсичност:

ATE - орално 1200 mg/kg bw

Ако не е поинаку наведено, информациите што се бараат во Регулативата (ЕУ) 2020/878 наведени подолу мора да се сметаат како Н.А.:

- а) акутна токсичност;
- б) корозија / иритација на кожата;
- в) сериозно оштетување / иритација на очите;
- г) респираторна или кожна сензибилизација;
- д) мутагенност на герминативните клетки;
- е) канцерогеност;
- ж) репродуктивна токсичност;
- h) STOT-единечна изложеност;
- и) STOT-повторувачка изложеност;
- ј) опасност од аспирација.

11.2. Информации за други опасности

Ендокрини нарушувачки својства:

Нема ендокрини нарушители во концентрација $\geq 0,1\%$

ДЕЛ 12: Еколошки информации

12.1. Токсичност

Усвојување на добри работни практики, така што производот не се пушта во животната средина.

Н.А.

12.2. Упорност и разградливост

Нема

Н.А.

12.3. Биоакумулативен потенцијал

Н.А.

12.4. Мобилност во почвата

Н.А.

12.5. Резултати од проценката на PBT и vPvB

vPvB супстанции: Нема - PBT супстанции: Нема

12.6. Ендокрини нарушувачки својства

Нема ендокрини нарушители во концентрација $\geq 0,1\%$

12.7. Други негативни ефекти

Нема

ДЕЛ 13: Размислувања за отстранување

13.1. Методи за третман на отпадот

Ако е можно, закрепнете. Испратете до овластени постројки за отстранување или за согорување под контролирани услови. Притоа, да се усогласат со локалните и националните прописи кои се во сила.

Лист со податоци за безбедност

НИТРО УНИВЕРЗАЛЕН РАЗРЕДУВАЧ

ДЕЛ 14: Информации за транспорт

- 14.1 Број на ОН:
Број на АДР-ОН: 1993
Број на ИАТА-ОН: 1993
Број на ИМО-ОН: 1993
- 14.2 Соодветно име за испорака на ОН:
ADR-Име на испорака: Боја или материјал поврзан со боја
- 14.3 Класи на опасност при транспорт:
ADR-класа: 3
ADR-етикета: 3
ИАТА-класа: 3
ИМО-класа: 3
- 14.4 Група за пакување:
Група за пакување на АДР: I
- 14.5 Опасности по животната средина
Н.А.
- 14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот
Н.А.
- 14.7 Транспорт во насипно производство според Анекс II од MARPOL 73/78 и IBC Code
Не

ДЕЛ 15: Регулаторни информации

- 15.1. Безбедносни, здравствени и еколошки прописи/законодавство специфично за супстанцијата или мешавината
98/24/ЕС (Ризици поврзани со хемиски агенци на работа)
Dir. 2000/39/ЕС (Гранични вредности на професионална изложеност)
Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 (REACH)
Регулатива (ЕЗ) бр. 1272/2008 (CLP)
Регулатива (ЕЗ) бр. 790/2009 (АТФ 1 CLP) и (ЕУ) бр. 758/2013
Регулатива (ЕУ) бр. 2020/878
Регулатива (ЕУ) бр. 286/2011 (АТФ 2 CLP)
Регулатива (ЕУ) бр. 618/2012 (АТФ 3 CLP)
Регулатива (ЕУ) бр. 487/2013 (АТФ 4 CLP)
Регулатива (ЕУ) бр. 944/2013 (АТФ 5 CLP)
Регулатива (ЕУ) бр. 605/2014 (АТФ 6 CLP)
Регулатива (ЕУ) бр. 2015/1221 (АТФ 7 CLP)
Регулатива (ЕУ) бр. 2016/918 (АТФ 8 CLP)
Регулатива (ЕУ) бр. 2016/1179 (АТФ 9 CLP)
Регулатива (ЕУ) бр. 2017/776 (АТФ 10 CLP)
Регулатива (ЕУ) бр. 2018/669 (АТФ 11 CLP)
Регулатива (ЕУ) бр. 2018/1480 (АТФ 13 CLP)
Регулатива (ЕУ) бр. 2019/521 (АТФ 12 CLP)
Регулатива (ЕУ) бр. 2020/217 (АТФ 14 CLP)
Регулатива (ЕУ) бр. 2020/1182 (АТФ 15 CLP)
Регулатива (ЕУ) бр. 2021/643 (АТФ 16 CLP)
Регулатива (ЕУ) бр. 2021/849 (АТФ 17 CLP)
- Ограничувања поврзани со производот или супстанциите содржани според Анекс XVII
Регулатива (ЕЗ) 1907/2006 (REACH) и последователни модификации:
Ограничувања поврзани со производот:
Ограничување 3
Ограничување 40
Ограничувања во врска со супстанциите кои се содржани:
Ограничување 69
Ограничување 75

Лист со податоци за безбедност

НИТРО УНИВЕРЗАЛЕН РАЗРЕДУВАЧ

Каде што е применливо, погледнете ги следниве регулаторни одредби:
Директива 2012/18/ЕУ (Севезо III)
Регулатива (ЕЗ) бр.648/2004 (детергенти).
2004/42/ЕС (VOC директива)

Одредби поврзани со директивата ЕУ 2012/18 (Севезо III):
Категорија Севезо III според Анекс 1, дел 1
Производот припаѓа на категорија: P5c

15.2. Проценка на хемиската безбедност
Не е спроведена проценка на хемиската безбедност за мешавината.

ДЕЛ 16: Други информации

Текст на фразите наведени во насловот 3:

- H225 Лесно запалива течност и пареа.
- H319 предизвикува сериозна иритација на очите.
- H336 Може да предизвика поспаност или вртоглавица.
- EUN066 Повторното изложување може да предизвика сувост на кожата или пукнатини.
- H226 Запалива течност и пареа.
- H315 предизвикува иритација на кожата.
- H312 Штетно при контакт со кожата.
- H332 Штетно ако се вдишува.
- H370 предизвикува оштетување на органите.
- H301 Токсичен ако се проголта.
- H311 Токсичен во контакт со кожата.
- H331 Токсичен ако се вдишува.
- H371 може да предизвика оштетување на органите.
- H302 Штетно ако се проголта.

Класа на опасност и категорија на опасност	Код	Опис
Флам. Liq. 2	2.6/2	Запалива течност, категорија 2
Флам. Liq. 3	2.6/3	Запалива течност, категорија 3
Акутен токсик. 3	3.1/3/Дермално	Акутна токсичност (дермална), категорија 3
Акутен токсик. 3	3.1/3/Инхал	Акутна токсичност (инхалација), категорија 3
Акутен токсик. 3	3.1/3/Орално	Акутна токсичност (орална), категорија 3
Акутен токсик. 4	3.1/4/Дермална	Акутна токсичност (дермална), категорија 4
Акутен токсик. 4	3.1/4/Инхал	Акутна токсичност (инхалација), категорија 4
Акутен токсик. 4	3.1/4/Орално	Акутна токсичност (орална), категорија 4
Ирит на кожата. 2	3.2/2	Иритација на кожата, категорија 2
Ирит на окото. 2	3.3/2	Иритација на окото, категорија 2
STOT SE 1	3.8/1	Специфична токсичност на целните органи - еднократна изложеност, категорија 1
STOT SE 2	3.8/2	Специфична токсичност на целните органи - еднократна изложеност, категорија 2
STOT SE 3	3.8/3	Специфична токсичност на целните органи - еднократна изложеност, категорија 3

Параграфи изменети од претходната ревизија:

- ДЕЛ 1: Идентификација на супстанцијата/мешавината и на компанијата/претпријатието
- ДЕЛ 2: Идентификација на опасностите

Лист со податоци за безбедност

НИТРО УНИВЕРЗАЛЕН РАЗРЕДУВАЧ

ДЕЛ 3: Состав/информации за состојките
ДЕЛ 8: Контрола на изложеноста/лична заштита
ДЕЛ 11: Токсиколошки информации
ДЕЛ 14: Информации за транспорт
ДЕЛ 15: Регулаторни информации

Класификација и постапка која се користи за да се добие класификација за мешавини според Регулативата (ЕЗ) 1272/2008 [CLP]:

Класификација според Регулатива (ЕЗ) бр. 1272/2008	Постапка за класификација
Флам. Liq. 2, H225	Врз основа на податоците од тестот
Акутен токсик. 4, H302	Метод на пресметка
Ирит на кожата. 2, H315	Метод на пресметка
Ирит на окото. 2, H319	Метод на пресметка
STOT SE 2, H371	Метод на пресметка

Овој документ е подготвен од компетентно лице кое има добиено соодветна обука.

Главни библиографски извори:

ЕCDIN - Мрежа за податоци и информации за хемикалии во животната средина -
Заеднички истражувачки центар, Комисија на Европските заедници
ОПАСНИТЕ СВОЈСТВА НА ИНДУСТРИСКИТЕ МАТЕРИЈАЛИ НА САКС - Осум издание
- Ван Ностранд Рајнолд

Информациите содржани тука се базираат на нашата состојба на знаење на горенаведениот датум. Тоа се однесува исклучиво на наведениот производ и не претставува гаранција за одреден квалитет.

Должност на корисникот е да се осигура дека оваа информација е соодветна и целосна во однос на специфичната употреба.

Овој MSDS ги поништува и заменува сите претходни изданија.

АДР: Европски договор за меѓународен превоз на опасни товари по пат.
ЈАДЕ: Проценка на акутната токсичност
АТЕmix: Проценка на акутната токсичност (мешавини)
КАС: Chemical Abstracts Service (оддел на Американското хемиско друштво).
CLP: Класификација, етикетирање, пакување.
ДНЕЛ: Изведено ниво без ефект.
EINECS: Европски попис на постоечките комерцијални хемиски супстанции.
GefStoffVO: Уредба за опасни супстанции, Германија.
GHS: Глобално хармонизиран систем на класификација и етикетирање на хемикалиите.
ИАТА: Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт.
ИАТА-ДГР: Регулатива за опасни товари од страна на "Меѓународната асоцијација за воздушен транспорт" (ИАТА).
ИКАО: Меѓународна организација за цивилно воздухопловство.
ИКАО-ТИ: Технички инструкции од "Меѓународната организација за цивилно воздухопловство" (ИКАО).
IMDG: Меѓународен поморски кодекс за опасни товари.
INCI: Меѓународна номенклатура на козметички состојки.
KSt: Коефициент на експлозија.
LC50: Смртоносна концентрација, за 50 проценти од тестираната популација.
ЛД50: Смртоносна доза, за 50 проценти од тестираната популација.

Лист со податоци за безбедност

НИТРО УНИВЕРЗАЛЕН РАЗРЕДУВАЧ

PNEC:	Не се предвидува ефект концентрација.
RID:	Регулатива за меѓународен превоз на опасни товари со железница.
STEL:	Граница на краткорочна изложеност.
STOT:	Специфична токсичност на целните органи.
TLV:	Гранична вредност на прагот.
TBA:	Временски пондериран просек
WGK:	Германска класа на водна опасност.